

Службен весник

на Република Македонија

Број 126

25 август 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3964. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за оружје	2	3970. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	11
3965. Решение за престанување на службата на нотарот	3	3971. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	11
3966. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на писмена потврда за донации во јавните дејности	3	3972. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	11
3967. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на донации	5	3973. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	12
3968. Правилник за начинот и постапката на спроведување на стручен испит за добивање на звање овластен државен ревизор и формата и содржината на уверението за овластен државен ревизор	7	3974. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	12
3969. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	11	3975. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	12
		3976. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	12
		3977. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	13

	Стр.		Стр.
3978. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	13	3990. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	16
3979. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	13	3991. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	16
3980. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	13	3992. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	16
3981. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	14	3993. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	17
3982. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	14	3994. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	17
3983. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	14	3995. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	17
3984. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	14	3996. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	17
3985. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	15	3997. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18
3986. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	15	3998. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18
3987. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	15	3999. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	18
3988. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	15	4000. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	18
3989. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	16	Огласен дел	1-44

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

3964.

Врз основа на член 14-д став 3 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13 и 164/13), министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТО- РНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТО- РИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ОРУЖЈЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за оружје (во натамошниот текст: испитот).

Член 2

Полагањето се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот,
- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку два метри на два метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

Член 3

Просториите за полагање на испитот имаат интернет конекција од најмалку 10 мб/с, наменета само за електронското полагање на испитот и пристап до апликацијата на Министерството за внатрешни работи за спроведување на електронското полагање на испитот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.12.1-57122/1
18 август 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3965.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда на ден 14.8.2014 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ

1. На нотарот Томислав Младеновски од Куманово именуван на подрачјето на Основниот суд во Куманово, му престанува службата нотар подради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.

2. Решението влегува во сила на ден 18.8.2014 година.

Образложение

Со Решение на министерот за правда бр. 04-1159/1 од 23.4.1998 година, лицето Томислав Младеновски е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Куманово. Нотарот Томислав Младеновски од Куманово роден на 18.8.1950 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14 и 97/14) од причина што на ден 18.8.2014 година наполнива 64 години живот и 15 години пензиски стаж.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-2417/3
14 август 2014 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Аднан Јашари**, с.р.

3966.

Врз основа на член 4 став (7) од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/06, 86/08, 51/11 и 28/14), министерот за правда, донесе

ПРАВЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕ НА ПИСМЕНА ПОТВРДА ЗА
ДОНАЦИИ ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање на писмена потврда за донации во јавните дејности.

Член 2

Писмената потврда за донации во јавните дејности се издава на образец со формат А-4 на бела хартија.

Потврдата од став 1 на овој член содржи: назив, архивски број и седиште на примателот на донацијата; текст: „Врз основа на член 4 став 7 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, (назив на примателот на донацијата); издава ПОТВРДА ЗА ДОНАЦИЈА; Се потврдува дека (назив на давателот на донацијата); донираше на (назив на примателот на донацијата)“; вид на донацијата; текст: „Потврдата се издава по барање на (назив на давателот на донацијата); место за печат и потпис на раководно лице на примателот на донацијата.

Формата и содржината на потврдата од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Писмената потврда за донација се издава по барање на донаторот, а по претходна реализација на донацијата.

Примателот на донацијата потврдата за донација ја издава за потребите на донаторот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и начинот на издавање на писмена потврда за донации во јавните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/06).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-2538/6
18 август 2014 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Аднан Јашари**, с.р.

Прилог

Бр. _____
од __, __, 20__ год

Врз основа на член 4 став 7 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности
_____, издава
(назив на примателот на донацијата)

**ПОТВРДА
ЗА ДОНАЦИЈА**

Се потврдува дека _____,
(назив на давателот на донацијата)

донираше на _____,
(назив на примателот на донацијата)

(вид на донацијата)

Потврдата се издава по барање на _____,
(назив на давателот на донацијата).

Раководно лице на
примателот на донацијата,

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3967.

Врз основа на член 17 став 4 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13) министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДОНАЦИИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на донации.

Член 2

Регистарот на донации се води во форма на книга во А4 формат со поврзани и нумерирани евиденциски листови на бела хартија.

На предната страница на книгата во горниот лев агол е аплициран симболот на политичката партија и под него се наведуваат името и скратеното име на политичката партија, седиштето, телефонскиот број, факс, адреса за е-пошта, бројот на единствената трансакциска сметка и ЕМБС на политичката партија. На средината на насловната страница на книгата стои натпис „РЕГИСТАР НА ДОНАЦИИ за периодот од _____ до _____ 20__ година“.

Евиденциските листови од став 1 на овој член содржат:

- 1) редоследен број на страницата,
- 2) реден број,
- 3) име и презиме на донатор,
- 4) назив на донатор-правно лице,
- 5) назив на донатор-правно лице директно или индиректно поврзано со политичката партија или под нејзина контрола,
- 6) единствен матичен број на субјектот - ЕМБС,
- 7) вид на донација,
- 8) вредност на донација и
- 9) датум на добивање на донација.

Формата и содржината на регистарот од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Податоците во регистарот на донации се внесуваат на македонски јазик, со печатни букви и арапски броеви и со вредности изразени во денари.

Член 4

Регистарот на донации може да се води во писмена или електронска форма.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.12-13886/6
21 август 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

Прилог

(симбол на политичката партија)
Име и скратено име на политичката партија _____
Седиште _____
Телефонскиот број, факс и адреса за е-пошта _____
Број на единствената трансакциска сметка _____
ЕМБС на политичката партија _____

РЕГИСТАР НА ДОНАЦИИ
за периодот од _____ до _____ 20__ година

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

3968.

Врз основа на член 9 точка 8 и 9, а во врска со член 17-а став 4, член 17-г, 17-л став 1 и 17-п став 2 од Законот за државната ревизија („Службен весник на РМ“ бр.66/10, 145/10, 12/14 и 43/14), главниот државен ревизор донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЗВАЊЕ ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Член 1

(1) Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на стручниот испит за добивање на звање овластен државен ревизор и формата и содржината на уверението за овластен државен ревизор.

(2) Организирањето и спроведувањето на стручниот испит за овластен државен ревизор го врши Комисијата за спроведување на стручен испит (во понатамошниот текст: Комисија).

Член 2

(1) Комисијата за спроведување на стручниот испит за добивање на звање овластен државен ревизор, со решение ја формира главниот државен ревизор и е составена од пет члена од кои две лица се овластени од министерот за финансии, а три лица се овластени од главниот државен ревизор.

(2) Комисијата има претседател кој раководи со работата на Комисијата и се грижи за правилна работа на Комисијата.

(3) Кворум за работа на Комисијата претставува присуство на најмалку три члена на Комисијата, а одлуките се полноважни доколку за нив гласале најмалку три члена.

(4) Мандатот на Комисијата трае 2 години.

(5) Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит, ги врши лице овластено од страна на главниот државен ревизор кое е вработено во Државниот завод за ревизија, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 3

(1) Комисијата врши ревизија и ажурирање на јавно достапната база од најмалку 500 прашања од областа на предметите утврдени со Програмата за полагање стручен испит, како и јавно достапна база од најмалку 50 практични примери, прашања и задачи за потребите на вториот дел од стручниот испит, најмалку еднаш годишно.

(2) Врз основа на извршената ревизија на базата на прашања, Комисијата одлучува кои прашања да бидат изменети или целосно отстранети од базата на прашања.

Член 4

(1) Организирањето и спроведувањето на стручниот испит за добивање на звање овластен државен ревизор се организира по потреба, но најмалку еднаш годишно.

(2) Стручниот испит се полага по завршувањето на обуката за секој предмет одделно, утврдени со Програмата за полагање стручен испит.

(3) Комисијата со оглас во дневниот печат и на веб страната на ДЗР ги известува заинтересираните кандидати за временскиот период и местото на одржување на обуката и стручниот испит.

(4) Огласот се објавува во најмалку два дневни весника од кои во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните што зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на веб страната на ДЗР.

Член 5

(1) Барањето за полагање на стручен испит се поднесува до Државниот завод за ревизија и ги содржи следните податоци:

- име и презиме;
- адреса на живеење и
- е - пошта.

(2) Со барањето за полагање на стручен испит кандидатот ги приложува следните документи:

- диплома за завршен факултет од областа на економските, правните науки, информатичката технологија или друго соодветно образование за вршење ревизија;
- потврда за работно искуство (5 години работно искуство на сметководствени или финансиски работи, односно 3 години работно искуство на работи на ревизија или контрола, како и времето поминато на пракса во Државен завод за ревизија и во друштво за ревизија се смета како време поминато на работа во тие институции) и

- уверение за државјанство .

(3) Документите од алинеја 1, 2 и 3 од став 2 на овој член се доставуваат во оригинал или фотокопии заверени од нотар.

Член 6

(1) Комисијата врши проверка на доставените барања за полагање стручен испит, а главниот државен ревизор со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот испит.

(2) Против решението со кое им е одбиено барањето на кандидатите за полагање на стручниот испит, може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

(3) Кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на стручниот испит, преку електронска пошта се известува за времето и местото за полагање на стручниот испит, најдоцна во рок од 8 дена пред полагање на стручниот испит.

(4) Кандидатот е должен во рок од 5 дена од добивање на известувањето преку електронска пошта да го пријави учеството на стручниот испит.

(5) Кандидатот го полага стручниот испит во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на стручниот испитот за што ќе биде известен на неговата електронска пошта.

Член 7

(1) Ако во текот на обуката и полагањето на стручниот испит настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да присуствува односно полага (болест, породилно отсуство, школување во странство

и сл), обуката и стручниот испит се одлагаат за определено време кое не може да биде подолго од 6 месеци. Кандидатот е должен да го извести Државниот завод за ревизија по писмен или електронски пат за настанатите оправдани причини, и да приложи докази за истите.

(2) Молбата за продолжување на стручниот испит треба да се поднесе во рок од 8 дена од престанокот на причините за одлагање на стручниот испит, но најдоцна во рок од 6 месеци. Главниот државен ревизор донесува решение за продолжување на стручниот испит.

(3) Доколку кандидатот не поднесе молба за продолжување на стручниот испит за овластен државен ревизор во предвидениот рок, ќе се смета дека стручниот испит не го положил.

(4) Против решението на главниот државен ревизор со кое се одбива молбата за продолжување на стручниот испит, кандидатот може да поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Член 8

(1) Стручниот испит се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Датумот и времето на полагањето на стручен испит се објавуваат на веб страницата на Државниот завод за ревизија најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

(3) Полагањето на стручниот испит се снима и во живо се емитува на веб страницата на Државниот завод за ревизија, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Државниот завод за ревизија.

(4) Правното лице кое го спроведува испитот треба да ги исполнува просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот, кои услови поблиску ги пропишува главниот државен ревизор.

(5) Во просторијата за полагање на стручниот испит за време на полагање на испитот се присутни двајца овластени претставници од Државниот завод за ревизија, членовите на Комисија, еден претставник од Министерството за финансии, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и еден информатичар предложен од Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 9

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит, овластениот претставник од Државниот завод за ревизија го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта или патна исправа.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од стручниот испит не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од стручниот испит му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кој во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот, калкулатор и пенкало.

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од стручниот испит не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(5) Доколку кандидатот не се придржува на претходно напишаните правила, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија и при тоа ќе се смета дека кандидатот не го положил испитот и истото ќе се констатира во записникот за полагање на испитот.

(6) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(7) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(8) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од стручниот испит, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем полагањето на испитот се прекинува.

(9) Доколку причините за спречување на испитот се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(10) Доколку причините за спречување на одржување на испитот не се отстранат во рокот испитот се прекажува за друг термин.

(11) Лицата од членот 8 став (5) од овој правилник за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага стручниот испит, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

Член 10

(1) На денот на полагањето на стручниот испит претставникот на Државниот завод за ревизија му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за стручниот испит, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од базите на прашања.

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит содржат упатство за начинот на решавање на истиот, за кое претставникот на Државниот завод за ревизија дава појаснување пред да започне полагањето на испитот.

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот испит не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно практичен пример и прашања и/или задачи за вториот дел од испитот во една сесија за повеќе од еден кандидат.

Член 11

(1) Стручниот испит започнува со полагање на првиот дел, по секој од предметите (методологија на ревизијата, примена на меѓународни сметководствени стандарди, основи на информациона системи и технологија, кодекс на етика да државните ревизори и уставно уредување на Република Македонија и регулатива).

(2) Првиот дел од стручниот испит содржи 90 прашања на заокружување, со дадени 5 опции од кои една е точна, две се слични и две не се точни. Оценувањето на кандидатите во рамките на предметната програма се остварува според следниов критериум: прв дел од испитот носи 45 поени при што секое прашање се оценува со 0.5 поени.

(3) Кандидатот мора да ги положи сите испити од првиот дел во најмногу 3 последователни сесии, во спротивно ќе се смета дека кандидатот не го положил првиот дел од испитот.

(4) Полагањето на првиот дел од стручниот испит се врши со одговарање на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(5) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути за секој од предметите.

(6) Резултатите од полагање на стручниот испит му се достапни на кандидатот веднаш по завршување на истиот.

(7) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот освоил најмалку 32 поени.

Член 12

(1) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешно полагање на првиот дел.

(2) Вториот дел од испитот се полага по следните предмети: методологија на ревизијата, примена на меѓународни сметководствени стандарди, основи на информациона системи и технологија и уставно уредување на Република Македонија и регулатива.

(3) Вториот дел од испитот содржи 10 прашања и/или решавање на задачи, при што секое од нив се оценува со 5,5 бодови.

(4) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој освоил најмалку 39 поени.

(5) Кандидатот мора вториот дел да го положи во две последователни сесии по завршување на теоретскиот (првиот) дел, во спротивно ќе се смета дека кандидатот стручниот испит не го положил.

(6) Полагањето на вториот дел од стручниот испит се врши со проучување на практичен пример од областа на предметот и одговарање на прашања и/или решавање на задачи кои кандидатот треба да ги одговори, односно реши врз основа на практичниот пример во вид на електронско софтверско решение.

(7) Задачите кои се составен дел од вториот дел од стручниот испит се решаваат писмено на хартија.

(8) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата и/или решавање на задачите од практичниот пример изнесува 120 минути.

(9) Резултатите на кандидатот од вториот дел на стручниот испит му се достапни најдоцна во рок од 5 дена од полагањето.

Член 13

(1) Кандидатот кој не го положил вториот дел од стручниот испит, како и кандидатот кој смета дека одговорите не му се соодветно бодирани, во рок од три дена може да изврши увид во својот испит и да испрати писмена забелешка до Државниот завод за ревизија.

(2) Доставените писмени забелешки ги разгледува Комисијата најдоцна во рок од седум дена од денот на приемот на забелешките и може да направи корекција на бројот на освоени бодови доколку утврди дека е настаната грешка при бодирањето.

(3) По истекот на рокот за разгледување на забелешките Државниот завод за ревизија на својата веб-страница објавува официјална листа на кандидати кои го положиле испитот.

(4) Државниот завод за ревизија го воспоставува единствениот електронски систем за полагање на испитот за овластен државен ревизор.

Член 14

(1) Тестовите, прашањата и задачите се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на стручниот испит.

(2) Материјалите од одржаните стручни испити, особено хартиените верзии од тестовите и задачите за полагање на стручниот испит и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот и задачите, како и снимките од одржаните стручни испити се чуваат во Државниот завод за ревизија.

Член 15

(1) На кандидатите кои го положиле стручниот испит им се издава уверение во рок од 15 дена од денот на завршување на стручниот испит.

Член 16

На кандидатот кој успешно го положил испитот, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на резултатите на огласна табла и на веб-страницата на ДЗР му се издава уверение за положен испит за овластен државен ревизор.

Член 17

Образецот на уверението за овластен државен ревизор е даден во прилог на овој правилник.

Член 18

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на полагање на испитот за стекнување на звање овластен државен ревизор и формата и содржината на уверението за овластен државен ревизор („Службен весник на РМ“ бр.165/12).

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-569/3
20 август 2014 година
Скопје

Главен државен ревизор,
м-р **Тања Таневска**, с.р.

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА**

Врз основа на член 17-п став 2 од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/10, 145/10, 12/14 и 43/14), Главниот државен ревизор, издава

У В Е Р Е Н И Е**ЗА ОВЛАСТЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

Лицето _____,
роден/а на _____ година во _____, на ден _____ година, пред
Комисијата на Државниот завод за ревизија го положи испитот за овластен државен
ревизор, според Програма донесена од главниот државен ревизор и се стекна со звање
овластен државен ревизор (ОДР).

Именуваниот на кој му е издадено уверение за овластен државен ревизор (ОДР) е
евидентниран во Државниот завод за ревизија под број _____ за _____ година.

Главен државен ревизор,

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3969.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мало Турчане, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мало Турчане, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мало Турчане.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14275/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3970.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дорлобос, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Дорлобос, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Дорлобос.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14276/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3971.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Турново, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Турново, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Турново.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14277/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3972.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Хамзали, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Хамзали, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Хамзали.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14278/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3973.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Покрајчево-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Радовиш.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Покрајчево-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Покрајчево-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14279/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3974.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ратавица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ратавица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ратавица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14280/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3975.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гризилевци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Пробиштип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гризилевци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Гризилевци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14281/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3976.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Строгомиште-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Строгомиште-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Строгомиште-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14282/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3977.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Острец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Острец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Острец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14283/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3979.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Љубодраг, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Љубодраг, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Љубодраг.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14285/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3978.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 31.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Биљаник, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Биљаник, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Биљаник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14284/1
31 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3980.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бајково во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бајково, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бајково.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14755/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3981.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гнеотино во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гнеотино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Гнеотино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14756/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3982.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Путурус во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Путурус, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Путурус.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14757/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3983.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Орехово во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Орехово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горно Орехово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14758/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3984.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јагол во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Јагол, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Јагол.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14759/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3985.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Грешница-Вон-град во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Грешница-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Грешница-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14760/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3986.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Попоец во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Попоец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Попоец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14761/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3987.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ропалце во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ропалце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ропалце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14762/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3988.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Локвени во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крушево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Локвени, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Локвени.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14763/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3989.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гиновци во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гиновци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Гиновци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14764/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3990.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 12.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Средно Коњари во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Средно Коњари, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Средно Коњари.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14765/1
12 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3991.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Манастир Доленци во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Манастир Доленци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Манастир Доленци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14947/1
14 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3992.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Табановце во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Табановце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Табановце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14948/1
14 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3993.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кркља во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Кркља, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Кркља.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14949/1
14 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3995.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Робово во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Робово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Робово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14951/1
14 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3994.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Длабочица во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Длабочица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Длабочица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14950/1
14 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3996.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Габрово во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Габрово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Габрово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14952/1
14 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3997.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мокриево-Вон-град во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мокриево-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мокриево-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14953/1
14 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3998.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Боријево-Вон-град во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Боријево-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Боријево-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14954/1
14 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3999.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Боријево во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Боријево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Боријево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14955/1
14 август 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4000.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 25.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС – 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 39,000 до 40,386
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 39,781
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 39,340
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 31,439

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 77,50 до 79,00
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 66,00
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 55,00
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 38,620

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	77,00	76,50	76,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	78,50	78,00	77,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	65,50	65,00	64,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	54,50	54,00	53,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,080 до 0,080
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,008
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,893
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.8.2014 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1903/1
25 август 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014126